



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

администрација

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната Банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Пролетното одделение 1031-670980.

Среда, 3 октомври 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. VII

Цена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефонни: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

407.

## О Д Л У К А

**НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ ШТО СЕ ДОНЕСЕНИ ОД 28 ФЕВРУАРИ 1951 ГОДИНА ЗАКЛУЧНО ДО 15 АВГУСТ 1951 ГОДИНА**

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ на својата IX седница што е одржана на IV редовно заседание (од второто свикување) на 28 септември 1951 година во Белград и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на својата IX седница што е одржана на IV редовно заседание (од второто свикување) на 28 септември 1951 година во Белград донесоа истоветна одлука која гласи:

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Владата на ФНРЈ од 28 февруари 1951 година заклучно до 15 август 1951 година врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство од 4 февруари 1946 година, и тоа:

1) Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за личните накнади („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 12/51);

2) Уредбата за извршување планот на градежните објекти во 1951 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/51);

3) Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51);

4) Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за патните и селидбените трошкови на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51);

5) Уредбата за укинување задолжителниот откуп на месо, слаби свињи, млеко, компир, вариво и храна за добиток („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51);

6) Уредбата за плаќањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51);

7) Уредбата за приспособање и промет на отпадоци („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51);

8) Уредбата за ставање вон сила на Уредбата за кредитирање и снабдување на селанските работни задруги и задружните економии („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51);

9) Уредбата за укинување Уредбата за финансирање и финансиска контрола на инвестициите од сојузно, републичко и од локално значење и за изменување на Уредбата за организацијата и работењето на Државната инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 22/51);

10) Уредбата за изградба станбени згради на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/51);

11) Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопански производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/51);

12) Уредбата за примопредавањето на должноста на службениците на државните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/51);

13) Уредбата за уписот на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/51);

14) Уредбата за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за задолжително полагање на стручните испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/51);

15) Уредбата за изградба на инвестиционите објекти на селанските работни задруги и за ослободувањето на селанските работни задруги од инвестиционите долгови („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 36/51);

16) Уредбата за изменување на Уредбата за откуп на животински длаки („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 37/51);

17) Основната уредба за откуп на селско-стопанските производи („Службен лист на ФНРЈ”, број 38/51);

18) Уредбата за наплата на доспеалите обврски спрема буџетот и општодржавниот амортизационен фонд („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 38/51);

19) Наредбата за дополнување на Наредбата за мерките за штедење артикли за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/51).

28 септември 1951 година

Белград

—Претседател  
на Веќето на народите,  
Јосип Видмар, с. р.

Претседател  
на Сојузното веќе  
Владимир Симиќ, с. р.

408.

## У К А З

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 28 септември 1951 година, а кој гласи:

## ЗАКОН

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВ ПЛАТЕН СИСТЕМ И ДРУГИ СТОПАНСКИ МЕРКИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ПОДГОТВИ НОВИОТ ПЛАНСКИ И ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ**

Член 1

До донесувањето на нови закони за планскиот и финансискиот систем, се овластува Владата на ФНРЈ

да може да донесува уредби за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем и да може со тие уредби да отстапува од поодредени одредби на законите што постоат.

## Член 2

Уредбите донесени по претходниот член ќе се поднесат на потврда на Народната скупштина на ФНРЈ на нејзиното прво наредно заседание а најдоцна до 1 јануари 1952 година.

## Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1690

2 октомври 1951 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,  
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

409.

## У К А З

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изменувањата на Царинскиот закон што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 28 септември 1951 година, а кој гласи:

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

## Член 1

Во Царинскиот закон наместо зборовите „Министерот на надворешната трговија“ се ставаат зборови „Министерот на финансите на ФНРЈ“, а наместо зборовите „Министерството на надворешната трговија“ се ставаат зборови „Министерството на финансите на ФНРЈ“.

## Член 2

Ставот 2 на членот 19 се менува и гласи:  
„За стоката до утврдената вредност што ја пренесуваат патниците, Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ ќе пропише посебна постапка за царинење“.

## Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1693

2 октомври 1951 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,  
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

410.

## У К А З

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изменување на Основниот закон за бракот што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 28 септември 1951 година, а кој гласи:

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БРАКОТ

## Член 1

Се укинува членот 24 од Основниот закон за бракот.

## Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1692

2 октомври 1951 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,  
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

411

## У К А З

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за укинување на Законот за шумската народна милиција што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 28 септември 1951 година, а кој гласи:

## ЗАКОН

## ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМСКАТА НАРОДНА МИЛИЦИЈА

## Член 1

Законот за шумската народна милиција од 29 април 1948 година се укинува.

## Член 2

Работите за чување и безбедност на шумите ќе ги вршат органите што се определени со Општиот закон за шумите.

## Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1694

2 октомври 1951 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,  
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

412.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ АКАДЕМИЈАТА ЗА ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ ВО БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Академијата за театарската уметност во Белград, основана со Уредбата за оснивање и делокругот на работењето на Академијата за театарска уметност („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 108/48), се пренесува во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2. Службениците на Академијата за театарска уметност во Белград, како и подвижниот и неподвижниот имот што е даден на управување и нејзините буџетски средства ќе ги преземе Владата на Народната Република Србија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

IV бр. 4542

27 септември 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на Народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,  
Родољуб Чолаковиќ, с. р

413.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за изградба на станбени згради на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/51), пропишувам

### НАПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО ВО ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗГРАДИТЕ ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ ОД ОПШТО-НАРОДНИОТ ИМОТ

1. Врз основа на одлуката од надлежниот околински односно градски (реонски) народен одбор за доделување земјиште од фондот на општонародниот имот на инвеститорот со цел за градење станбена зграда, судот, по предлог од народниот одбор или од инвеститорот, во земјишнокнижниот уложок во кој што е запишано доделеното земјиште ќе го укине правото на инвеститорот и неговите правни наследници на бесплатно користење со земјиштето за неопределено време.

Правото на бесплатно користење на доделеното земјиште за неопределено време ќе се укине во третниот лист на односниот земјишнокнижен уложок.

Ако доделеното земјиште не се поклопува со постоеќите катастарски парцели односно тела, за тоа земјиште ќе се формира одделна катастарска парцела односно тело, а по потреба и одделен земјишнокнижен уложок во кој ќе се запише правото од ставот 1 на оваа точка.

11. Кога ќе биде зградата довршена, а врз основа на записникот од комисијата за прием на градежните работи, ќе се отвори по предлог од инвеститорот одделен земјишнокнижен уложок за изградената зграда.

Во поседовниот лист на овој земјишнокнижен уложок ќе се запише зградата (краток опис) со позив на бројот од земјишнокнижниот уложок во кој што се води доделеното земјиште кое е оптеретено со правото на инвеститорот на бесплатно користење за неопределено време.

Во сопственичкиот лист ќе се укине правото на сопственост на изградената зграда во корист на инвеститорот, а во третниот лист ќе се запише правото на предимствено купување зграда во корист на работниците и службениците на претпријатието, стопанското здружение, наследството и на установата при која што бил инвеститорот запослен во време кога ја добил градежната дозвола.

Истовремено во поседовниот лист на земјишнокнижниот уложок во кој што е запишано доделеното земјиште ќе се запише дека на тоа земјиште е изградена зграда и ќе се означат бројот на уложокот во кој што е зградата запишана.

111. Сите стварли (книжни) права на изградената зграда како и промените во правото на сопственост се запишуваат во земјишнокнижниот уложок во кој што е запишана односната зграда.

IV. Евидентирање на стварноправните односи станати во врска со применувањето на Уредбата за изградба на станбени згради на работниците и службениците на подрачјата во кои што се уништени или не постоат земјишни книги ќе се врши со полагање во суд исправите врз основа на кои што би се вршило инаку уписи во земјишните книги.

V. На подрачјата на кои што постоат таписки книги ќе се постапува аналогно на предните одредби и во смисла на правилата за издавање таписи, со тоа што во довршувањето на зградата да ќе му се издаде на инвеститорот посебна тапија за зградата.

VI. Врз основа на одлуката од околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор со која што на инвеститорот му се одзема правото за користење со земјиштето врз основа на чл. 11 од Уредбата за изградба на станбени згради на работниците и службениците, судот ќе ја брише укижбата на правото на инвеститорот на бесплатно користење со земјиштето.

VII. Со цел за обезбедување на одобриот кредит банката може да бара забележба на правото на предимствен ред пореди осигурување рангот на хипотеката што ќе ја стави на зградата што ќе изгради инвеститорот на доделеното земјиште.

Забележбата на предимствен ред ќе се запише во третниот лист на земјишнокнижниот уложок во кој што е запишано доделеното земјиште.

Забележбата на предимствен ред судот ќе ја запише по службена должност и во третниот лист на земјишнокнижниот уложок за изградената зграда штом ќе биде отворен тој уложок.

VIII. По ова напатствије аналогно ќе се постапува и при пренесувањето на згради од фондот на општонародниот имот во смисла на чл. 17 од Уредбата за изградба на станбени згради на работниците и службениците и точката 37 од Напатствието за извршување на оваа уредба.

При пренесувањето згради на двајца работници или службеници, во земјишните книги односно во тапијата ќе се означат и нивните идеални сопственички делови.

IX. Ова напатствена влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4425

22 септември 1951 година

Белград

Министер на правосудието на ФНРЈ,  
Фране Фрод, с. р.

414.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), а во врска со Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопанските производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51) издавам

### НАРЕДБА

**ЗА ОТКУПНИТЕ И ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА ЗА СЕИДБА, КАКО И ЗА ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВИТЕ И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ СО СЕМЕНСКА СТОКА**

1. Претпријатијата за промет со семенска стока, како и други претпријатија што купуваат семенска стока од производителите, ќе вршат договарање и купување на сортно семе за сеидба по цените спрема условите на пазарот.

2. Претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба ќе ја продаваат семенската стока за сеидба по цените спрема условите на пазарот.

3. Исклучително од прописите на точ. 1 на оваа наредба, начинот на утврдувањето цените по кои што претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба ќе купуваат семенска стока на жита, сончоглед, уљена репица, соја, коноп, лен и шеќерна репа, ќе се регулира со одделно напатствено.

4. Поблиски напатствија за цените по кои што претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба ќе ја купуваат односно продаваат семенската стока за сеидба ќе донесува, по потреба, Уредот за цени при Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Управата за цени при Министерството на финансите на ФНРЈ.

5. На претпријатијата за промет со семенска стока ќе се применуваат во поглед на покривањето трошковите и платите на персоналот запослен во тие претпријатија, одредбите на чл. 8 до вклучително чл. 21 од Уредбата за послувањето на стопанските претпријатија што вршат промет со селско-стопанските производи и за платите на персоналот запослен во тие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), осем начинот на расподелбата на добивот.

6. Остварената добив на претпријатијата за промет со семенска стока се распоредува:

а) за наголемување фондот на платите на претпријатието;

б) за уплата во фондот за рационализација на претпријатието;

в) за уплата во резервниот фонд на претпријатието; и

г) за уплата во фондот за унапредување на семенарството.

Начин за расподелба на добивката и за употреба на поодделни фондови ќе пропише со одделно напатствено Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 13631

27 септември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за селско  
стопанство и шумарство,  
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за преработувачка  
индустрија,  
Рато Дуговиќ, с. р.

415.

Врз основа на точ. 9 ст. 2 од Наредбата за сузивање на компировата златица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/47) издавам

### НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕВОЗЕЊЕТО НА КОМПИРОТ ОД ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО КОМПИРОВАТА ЗЛАТИЦА**

1. Со цел да се спречи натамошното ширење на компировата златица од заразените околии во Народна Република Хрватска и Народна Република Словенија на територија на другите народни републики, превозењето (извозот) на компирот ќе се врши според прописите од оваа наредба.

2. Од околните штирски во точ. 3 на оваа наредба може да се врши превозење и испраќање на компир во Народна Република Србија, Народна Република Босна и Херцеговина, Народна Република Македонија и Народна Република Црна Гора само за потрошувачка, под услов испратките да се прегледани претходно од определени стручни лица и снабдени со уверение за незаразеноста со компировата златица (образец 1).

Како незаразена испратка ќе се смета онаа за која е утврдено при прегледувањето дека е чиста од компировата златица (одраснати бубачки, лутки и ларви), грукти земја и збрчкан стар компир.

Се забранува секој извоз на компир за семе (салење) од заразените подрачја на Народна Република Хрватска и Народна Република Словенија во другите народни републики.

3. Како подрачја заразени со компирова златица во 1951 година ќе се сметаат следните реони:

На територијата на НР Хрватска: реоните на околските народни одбори: Бузет, Вараждин, Доња Стубица, Загреб, Зелена, Изанец, Клањец, Лабин, Лудбрег, Пазин, Прелог, Ријека, Самобор и Чаковец.

На територијата на НР Словенија:

а) реоните на градските народни одбори: Јесенице, Крап, Љубљана и Цеље;

б) реоните на околските народни одбори: Горица, Гросупље, Дол. Лендава, Идрија, Илирска Бя-

стрица, Камник, Кочевје, Крањ, Кршко, Љубљана, Љутомер, Ново Место, Постојна, Птуј, Радона, Радовљица, Сежана, Словеньградец, Толмин, Трбовље, Требње, Цеље и Поштањ.

4. Железничките станици и пристаништа, како и сите други државни, задружни или приватни транспортни претпријатија не смеат да примаат на отпремање испратки на компир што се наменети за потрошувачка од местата цитирани во точ. 3 на оваа наредба, ако испратката не е снабдена со уверение за незаразеноста со компировата златица.

5. Превозење (извоз) и испраќање на територијата на НР Хрватска и НР Словенија на компирот наменет за потрошувачка ќе се врши под истите услови како и по точ. 2 на оваа наредба, додека превозењето (извозот) на компирот наменет за сејмба (садење) ќе го регулираат советите за селско стопанство и шумарство на Владата на НР Хрватска и НР Словенија на територијата на своите републики.

6. Советите за селско стопанство и шумарство на владите на НР Хрватска и НР Словенија ќе ја определат датата за ваѓање компир во заразените околии на своите републики.

7. Советите за селско стопанство и шумарство на владите на НР Хрватска и НР Словенија ќе определат и ќе оспособат потребен број лица кои ќе вршат прегледување на испратките на компир и издавање уверенија за незаразеноста.

8. Извршувањето на оваа наредба ќе го контролираат Главните управи за селско стопанство на изродните републики и органите на околните (градските) и месните народни одбори што се надлежни за работите на селското стопанство.

Железничките органи се должни за пристигањето на секоја испратка на компир од заразените подрачја (точ. 3 од оваа наредба) да го известат покрај примателот на стоката и поверенството за селско стопанство на надлежниот околски (градски) народен одбор, поради прегледување на пристигнатниот компир.

Истоварувањето на компирот што пристигнал од заразените реони може да се врши само во присуство на фитосанитетски органи или селско стопански стручњаци определени од поверенството за селско стопанство.

Ако при истоварувањето ќе се установи дека испратката содржи грутки земја и збрчкани стари компири, примателот на стоката е должен по барање од стручњаци да изврши чистење на компирот и сета нечистота веднаш да ја дезинфикува со нафта.

9. Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни:

- 1) тој што превози или пренесува компир спротивно на одредбите на точ. 2 од оваа наредба;
- 2) тој што превози или пренесува компир спротивно на одредбите на точ. 5 од оваа наредба и на републичките прописи донесени врз основа на одредбите од таа точка.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 8136

25 септември 1951 година  
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство,  
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за сообраќај и врски,  
Тодор Вујасиновиќ, с. р.

Совет за селско стопанство и шумарство  
на Владата на НР \_\_\_\_\_

(Образец 1)

Број \_\_\_\_\_

## У В Е Р Е Н И Е

### ЗА НЕЗАРАЗЕНОСТА НА ИСПРАТКАТА НА КОПИР СО КОПИРОВАТА ЗЛАТИЦА

Потпишаниот \_\_\_\_\_ тврди, дека на денот \_\_\_\_\_ извршил прегледување на долу опишаната испратка на компир што е наменета за потрошувачка и нашол дека истата не е заразена со компировата златица и дека е чиста од земја и од збрчкани стари компири.

#### Опис на испратката

- 1) Содржина \_\_\_\_\_
- 2) Начин на пакувањето \_\_\_\_\_
- 3) Тежина на испратката \_\_\_\_\_
- 4) Потекло на компирот (место и околија) \_\_\_\_\_
- 5) Начин на експедицијата:
  - а) со железница — вагон број \_\_\_\_\_ товарна станица \_\_\_\_\_
  - б) со автомобил (кола) — регистерски број \_\_\_\_\_ товарно место \_\_\_\_\_
- 6) Име и адреса на испраќачот \_\_\_\_\_
- 7) Истоварна (упатна) станица: народна република \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_
- 8) Примател на испратката \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Место \_\_\_\_\_

(М. П.)

Прегледот го извршил, \_\_\_\_\_

#### 416.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), во врска со точ. 1 од Наредбата за издавање парични бонови на потрошувачите на обезбедено снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42 и 43/51), а во согласност со Министрот на финансите на ФНРЈ, донесувам

## Р Е Ш Е Н И Е

### ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ ВО СЛОБODНА ПРОДАЖБА

1. За брашното и лебот се определуваат следните единствени продавни цени на мало во слободна продажба:

Динари  
за 1 кг

- |  |    |
|--|----|
| а) Пченично брашно типот 90% мелено:                               |    |
| — во житородните реони — — — — —                                   | 32 |
| — во други реони — — — — —   | 34 |
| б) Пченично брашно типот 80% мелено:                               |    |
| — во житородните реони — — — — —                                   | 44 |
| — во други реони — — — — —   | 50 |
| в) Леб од пченично брашно типот 90% мелено во сите реони — — — — — | 30 |
| г) Леб од пченично брашно типот 80% мелено:                        |    |
| — во житородните реони — — — — —                                   | 40 |
| — во други реони — — — — —   | 45 |

Претседателот на советот за промет со стоки на народната република ќе определи кои реони се житородни.

2. За пченично брашно од други типови мелено и брашно од други видови жита и пченица, како и за лебот од пченично брашно од други типови мелено или од мешано брашно од други видови жита и пченица, продавните цени на мало во слободната продажба ќе ги определуваат уредите за цени на народните републики согласно со управата за цени при министерството за финансии на народната република, во паритет спрема цените од точ. 1 на оваа решение.

3. Од разликите помеѓу определените продавни цени на мало во слободна продажба и набавните цени, трговските претпријатија на мало односно фурниите ги покриваат сите свои трошоци околу набавката и продажбата на стоката односно печењето на лебот, а со остатокот на разликата ќе постапуваат во смисла на Наредбата за пресметување и уплатување на пазаршната добив и на разликите во цените на репродуктивниот материјал наменет за локалното производство како и за накнада (регрес) на разликите станати во цените при продажба на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 351).

4. Потрошувачите можат да купуваат леб по цените од точ. 1 и 2 на ова решение било само за готови пари било со попуст на боновите за прехрана.

Потрошувачите не можат да купуваат брашно по цените од точ. 1 и 2 на ова решение за готови пари, туку само со попуст на боновите за прехрана.

5. Поблиски напатствија за спроведување на ова решение ќе пропише, по потреба, Уредот за цени при Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Управата за цени при Министерството на финансии на ФНРЈ.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, а ќе се применува од 1 октомври 1951 година.

Бр. 13434

22 септември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансии на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

417.

Врз основа на Решението од Владата на ФНРЈ IV бр. 7791 од 21 септември 1948 година во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ донесувам

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОСНИВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ЗА РАБОТА

1. Со цел да се оспособат за работа инвалидите од војната, инвалидите на трудот и другите инвалиди се оснива Центар за оспособување на инвалидите за работа, со седиште во Белград.

2. Задачите на Центарот се:

а) оспособување на инвалидите за работа со современи методи на лекувањето;

б) утврдување можности за оспособување за работа и определување видови занимања за кои што би можел инвалидот да се оспособи;

в) поучување на инвалидите за нови работи во работилници под раководство на мајстори-инструктори и медицински стручњаци за оспособување;

г) усовршување на постоеќите и издигање нови кадри за работа околу оспособувањето на инвалидите спрема најновите придобивки на медицинската наука;

д) истражување и проучување технички и други методи за што поправилно и што побрзо оспособување на инвалидите за работа.

3. Со работењето на Центарот раководи Одбор кој има најмалку 7 члена, сметајќи го во тој број и управникот на Центарот.

Управникот и другите членови на Одборот ги именува и разрешува Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ. Членовите на Одборот се именуваат од редот на претставниците на Сојузот на воените инвалиди од војната, од Министерството на Народната одбрана, од Синдикатот, од Црвениот крст и од други заинтересирани општествени организации како и од други лица што се истакнуваат со своето работење на прашањата од делокругот на работењето на Центарот.

Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ дава општи смерници, донесува начелни одлуки во врска со работењето на Центарот и врши надзор над неговото работење.

Одборот на Центарот за оспособување на инвалидите за работа раководи со работењето на Центарот и решава за сите прашања од делокругот на Центарот на своите седници. Заклучоците на седниците на Одборот се донесуваат со мнозинство гласови.

Управникот раководи со седниците на Одборот, ги извршува неговите заклучоци и непосредно управува со работењето на Центарот.

Работата на членовите на Одборот, осем на управникот, е почесна и бесплатна.

4. Центарот има своја одделна предметка во рамките на предметката на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Наредбодавец за извршување на предметката е управникот на Центарот.

5. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 19738

30 август 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје  
и социјална политика,  
др Павле Грегорич, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство  
и изградба на народната власт  
на Владата на ФНРЈ,  
Едвард Кардељ, с. р.

418.

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното сметководство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 94/46), донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Во врска со Решението за доприносот за установување фондот на променливот дел на платите и за слободно располагање од остварената пазариска добив на државните производителни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 40/51), при распоредувањето делот на пазариската добив што му припаѓа на фондот на променливот дел од платите се вклучи во корист на синтетичкото konto 791 Фонд на раководството — посебно аналитичко konto Фонд на променливите плати, а делот што му се става на претпријатието на слободно располагање во корист на контото 792 Фонд на средствата за самостојно располагање.

2. Износот на фондот на променливот дел на платите што му припаѓа на работниот колектив (најмногу до 8% од постојаните плати), се прекнижува при месечното пресметување од контото 791 Фонд на раководството (посебно аналитичко konto Фонд на променливите плати) во корист на контото 146 Обврски од платите, додека евентуалното нераспоредено салдо на контото 791 Фонд на раководството (посебно аналитичко konto Фонд на променливите плати) се пренесува на контото 792 Фонд на средствата за самостојно располагање.

3. Ова решение ќе се применува од депот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 19275

26 септември 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине” во бројот 16 од 11 август 1951 година објавува:

Указ за определувањето установите од обласно значења за установи од републичко значења;

Уредба за укинување на Уредбата за распоредувањето на квалификуваните и полуквалификуваните градежни работници на работни задачи;

Уредба за укинувањето на Главната дирекција на семенските претпријатија;

Уредба за инспекцијата за енергетика и рударство;

Уредба за изменување на Уредбата за откупот на селско-стопанските производи.

Во бројот 17 од 18 август 1951 година објавува:

Уредба за утврдувањето и пренесувањето правото на сопственост на бившите кметски селништа што не преминале во поединечна сопственост;

Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за надомнада трошковите на сведоците, вештите лица и толкувачите во кривичната постапка;

Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за дневниците и за надомнада на трошковите на судните-поротници;

Наредба за определување тарифата за превоз на житарици и мелничарски производи на патните моторни возила;

Решение за цените на електричната енергија за селските стопанства со важност на целата територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Решение за определување местата во кои што селанските работни задруги кога продаваат селско-стопански производи на слободен пазар по слободни цени, ќе добиваат откупни бонови во износ од 15% од бруто прометот;

Решение за висината на индивидуалната марка за претпријатијата на државниот житен фонд;

Решение за одобрувањето оснивањето и работењето на „Здружението на универзитетските наставници и научните работници на Народна Република Босна и Херцеговина”;

Решение за одобрувањето оснивањето и работењето на „Здружението на заботехничките работници на Народна Република Босна и Херцеговина” и „Здружението на наставниците за физичко одледување во Народна Република Босна и Херцеговина” и „Здружението на селско-стопанските стручњаци на Народна Република Босна и Херцеговина”.

„Службениот лист Народне Републике Босне и Херцеговине” во бројот 18 од 5 септември 1951 година објавува:

Решение за определување местата во кои ќе можат да се изградуваат станбени згради во смисла на Уредбата за изградба станбени згради на работниците и службениците во 1951 година;

Наредба за определување на ловостојот на заштитената дивеч;

Решение за определување пониската единствена продавна цена на производителите за чорапи;

Решение за определување на пониската единствена продавна цена на производителите за женски блузи.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе” во бројот 18 од 20 августа 1951 година објавува:

Указ за помилувањето на осудените лица;

Уредба за укинувањето поодделни поверенства во околските и градските народни одбори во Народна Република Црна Гора;

Уредба за изменувањето на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на НР Црна Гора” бр. 6/51).

Во бројот 19 од 31 август 1951 година објавува:

Уредба за укинување на Автомеханичарска школа во Котор.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине” Службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 49 од 16 август 1951 година објавуваат:

Наредба за надлежноста на републичките и локалните органи за определување тарифи;

Наредба за престанокот на работењето на укинатите и почетокот на работењето на новоопределените окружни судови;

Напатствие за откупот на маслиново уље во 1951/52 година.

Во бројот 50 од 20 август 1951 година објавуваат:  
**Наредба** за тарифата за превоз на жита и брашно со моторни возила во житната кампања на 1951 година.

Во бројот 51 од 27 август 1951 година немаат службен дел.

Во бројот 52 од 30 август 1951 година објавуваат:  
**Наредба** за собирањето на мелнички ушур и за водсџе книга за мелење;

**Решение** за определување местата во кои селанските работни задруги имаат право да добиваат откупни бонови за продадени селско-стопански производи на слободен пазар.

Во бројот 53 немаат службен дел.

Во бројот 54 од 15 септември 1951 година објавуваат:

**Решение** за горната граница на цените за услужно сечење на огревното дрво со моторна пила со важност на целото подрачје на Народната Република Хрватска;

**Решение** за определување места во кои ќе можат да се изградуваат станбени згради во смисла на Уредбата за изградба на станбените згради на работниците и службениците.

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 29 од 30 август 1951 година објавува:

**Одлуки** на Президиумот на Народната скупштина на НР Србија;

**Наредба** за дополнување на Наредбата за временото мобилизирање на приватните запреги и запрежните возила;

**Наредба** за определување рокот за регистрација на постојните дуќани и работилници што се занимаваат со една од дејностите слични на занаетчиската работност;

**Решение** за пропишување тарифата за услуги на бањите под управа на Главната дирекција на природните лекувалишта во Белград;

**Правилник** за занаетчиските струки што можат да се извршуваат дома;

**Правилник** за утврдувањето образецот на регистри на змаети дома кај порачачот;

**Правилник** за утврдување образецот на регистрот на занаетчиските радности без постојано работно место.

Во бројот 30 од 15 септември 1951 година објавува:

**Уредба** за откуп на селско-стопанските производи во календарската 1952 година и економската година 1952/53;

**Решение** за определување местата за изградување станбени згради во 1951 година на територијата на НР Србија според прописите од Уредбата за изградување станбени згради на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51) и Напатствието за нејзиното извршување („Службен лист ФНРЈ“, бр. 36/51);

**Решението** за наголемување возаринските ставови за превоз на жита и мелничарски производи од жита со моторни возила во патниот сообраќај;

**Решение** за пропишување на тарифи за пополнување почетните и заклучните образци при прегледувањето или при други констатации што се однесуваат на лицата осигурани кај Државниот осигурителен завод;

**Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за надокнада на носителите на авторските прва за изводење и прикажување книжевни, уметнички и музички творби на територијата на НР Србија.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 25 од 6 септември 1951 година објавува:

**Решение** за одобрување оснивањето на Друштвото на писателите на Македонија и Друштвото на градежните инженери и техничари на Народна Република Македонија со седиште во Скопје.

### ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

Администрацијата прима уште претплата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1951 година по цена од 600.— динари.

Установите, претпријатија и другите претплатници можат според своите потреби да го наголемат бројот на претплатените примерци на „Службениот лист на ФНРЈ“.

Претплатата се прима за сите четири издања (српско, хрватско, словеначко и македонско).

Претплатата се положува на текуќата сметка број 1031-900880. — Телефон 26-276.

### СОДРЖАЈ:

	Страна
407. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на уредбите од Владата на ФНРЈ што се донесени од 28 февруари 1951 година заклучно до 15 август 1951 година —	505
408. Закон за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем — — —	505
409. Закон за изменувањата на Царинскиот закон — — — — —	506
410. Закон за изменување Основниот закон за бракот — — — — —	506
411. Закон за укинување на Законот за шумската народна милиција — — — — —	506
412. Решение за пренесување Академијата за театарската уметност во Белград во надлежност на Владата на Народна Република Србија —	507
413. Напатствне за начинот на упишување во земјишните книги правата на сопственоста на зградите изградени на земјиште од општонароден имот — — — — —	507
414. Наредба за откупните и продавните цени на семенската роба за сеидба, како и за покривањето трошкови и плати на персоналот запослен во претпријатијата за промет со семенската стока — — — — —	508
415. Наредба за начинот на превозењето на компрот од подрачјата заразени со компировавата златица — — — — —	508
416. Решение за единствените продавни цени на мало на брашното и лебот во слободна продажба — — — — —	509
417. Решение за оснивање Центар за оспособувањето инвалидите на труд — — — — —	510
418. Решение за изменување и дополнување основните распореди на контата (контните планови) на државните производителни претпријатија — — — — —	510

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград